

**ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА
- РЕЈТИНГОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ –
-АФИНТЕТИ КАЈ НЕОПРЕДЕЛЕНИ ГЛАСАЧИ-**

29.04.2011 година

Почитувани,

Во периодот помеѓу 17-20 Април 2011 година, **Институтот за Политички Истражувања од Скопје** спроведе телефонска анкета на **1110 испитаници** со цел да се измерат ставовите на граѓаните за нивната поддршка на политичките партии и нивните лидери, како и за перцепциите и афинитетите кај неопределените гласачи на следните парламентарни избори во Република Македонија.



Последното истражување беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија.


РЕЗУЛТАТИ

Во **ПРВОТО ПРАШАЊЕ** се мереше рејтингот на политичките партии. Резултатите од ова истражување соодветствуваат со оние од претходното, при што нема големи поместувања во рејтинзите на политичките партии. Како и претходно најголем рејтинг во моментот има владејачката ВМРО-ДПМНЕ, по што следуваат СДСМ, ДУИ, ДПА и НДП. Процентот на неопределените испитаници и оние кои не дале одговор на ова прашање се движат во рамките на очекувањата и соодветствува на претходните истражувања. На **ВТОРОТО ПРАШАЊЕ** се мереше довербата во политичарите во Република Македонија. На отворената листа кај која испитаниците се одлучуваат само за еден политичар, најголем рејтинг има лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски по кој следува лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, Бранко Црвенковски, додека кај албанскиот политички блок најголем рејтинг ужива лидерот на ДУИ, по кој следува лидерот на ДПА, Мендух Тачи, лидерот на Нова Демократија, Имер Селмани и Руфи Османи. Во **ТРЕТОТО ПРАШАЊЕ** од

ова истражување се мереше ставот на граѓаните во насока на нивните желби за тоа кој би сакале да го видат како победник, односно која партија посакуваат да победи на следните парламентарни избори. И во овој случај, соодветно на рејтингот на политичките партии, најголем дел од граѓаните, односно четвртина од вкупниот број испитаници посакуваат да победи ВМРО-ДПМНЕ, при што соодносот со опозиционата СДСМ останува ист. Преку ова прашање се мери потенцијалот на политичките партии кај неопределените гласачи, кои во овој случај, како што тоа го покажуваат и резултатите од анкетата, најголемите политички партии вкупно имаат за околу 3,6% повисока афирмативна перцепција од нивните актуелни рејтинзи, која произлегува од неопределените испитаници. Со оглед на искуството од претходните избирачки циклуси каде на гласање излегуваат 4% до 7% од неопределените гласачи, резултатите од ова прашање го антиципираат и можниот исход од изборите по предизборната кампања на политичките партии, односно ефектуираните афинитети од неопределените избирачи.

Доколку утре се одржуваат парламентарни избори за која партија би гласале?				
		Фев. 2011	Март 2011	Април 2011
	нема да гласам	27.7	24.9	25.1
	Друга	1.8	4.5	0.5
	не знам/нема одговор	20.8	19.7	17.9
	ВМРО ДПМНЕ	23.5	23.6	23
	СДСМ	13	13.3	13.9
	ДУИ	7	7.6	7.1
	ДПА	3.2	3.5	3.9
	НД	2	2	2.2
	НДП			2.3
	ЛДП	1.1	1	1.4
	ОМ	/	/	1.3
	ВМРО - Народна	/	/	0.9
	ДОМ	/	/	0.5
	Вкупно	100	100	100





НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3% . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски

моб. 070 269 828

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје

тел. +389 2 3078 319